

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 47

Год. LXV

Петок, 10 април 2009

Цена на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
833. Објава од Министерството за надворешни работи.....	1	837. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	4
834. Објава од Министерството за надворешни работи.....	2	838. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	4
835. Правилник за содржината на барањето, формата и содржината на образецот и начинот на водење на евиденција за посебна увозна дозвола на семенски и саден материјал за земјоделски растенија.....	2	839. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	4
836. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на општинските изборни комисии.....	3	840. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на бројот на државни службеници и на други работници во Јавното обвинителство на Република Македонија.....	4
		Огласен дел	1-60

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

833.

ОБЈАВА

Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина за соработка во борбата против тероризмот, организираниот криминал, недозволена трговија со наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, илегална миграција и останати кривични дела, склучен во Охрид, на 21 март 2008 година, ратификуван со Законот за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина за соработка во борбата против тероризмот, организираниот криминал, недозволена трговија со наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, илегална миграција и останати кривични дела („Службен весник на РМ“ бр. 10/09), влегува во сила на 1 март 2009 година.

30 март 2009 година
Скопје

Министер,
м-р **Антонио Милошоски**, с.р.

834.

ОБЈАВА

Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина за преземање на лица со незаконски престој, склучен во Охрид, на 21 март 2008 година, ратификуван со Законот за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина за преземање на лица со незаконски престој („Службен весник на РМ“ бр. 10/09), влегува во сила на 1 март 2009 година.

30 март 2009 година
Скопје

Министер,
м-р **Антонио Милошоски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

835.

Врз основа на член 30 став (3) и (7) од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06 и 89/08), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО, ФОРМАТА И
СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПОСЕБНА УВОЗНА
ДОЗВОЛА НА СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА****Член 1****Содржина на правилникот**

Со овој правилник се пропишува содржината на барањето, формата и содржината на образецот и начинот на водење на евиденција за посебна увозна дозвола на семенски и саден материјал за земјоделски растенија.

Член 2**Содржина на барањето**

Барањето за посебна увозна дозвола на семенски и саден материјал за земјоделски растенија ги содржи следните податоци:

- Регистриран снабдувач/увозник (фирма и седиште и ЕМБС),
- Царинска тарифа,
- Вид на семето/садниот материјал,
- Сертифицирано: да/не,
- Количина во кг или број на садници,
- Држава од која се увезува семето/садниот материјал, фирма и седиште,
- Намената на семето/садниот материјал,
- Држава во која ќе се извезува семето/саден материјал, фирма и седиште (договор број),
- Производител/размножувач на семето,
- Извозник, фирма и седиште,
- Забелешка,
- Место и дата,
- Место за печат и
- Потпис на барателот.

Член 3**Форма и содржина на образецот**

Посебната увозна дозвола на семенски и саден материјал за земјоделски растенија се издава на Образец со формат А4 на бела хартија и ги содржи следните податоци:

- Регистриран снабдувач/увозник (фирма и седиште и ЕМБС),
- Царинска тарифа,
- Рок на увозот,
- Вид на семето/садниот материјал,
- Сертифицирано: да/не,
- Количина во кг или број на садници,
- Држава од која се увезува семето/садниот материјал, фирма и седиште,
- Држава во која ќе се извезува семето/саден материјал, фирма и седиште (договор број),
- Рок на извозот,
- Намената на семето/садниот материјал,
- Производител/размножувач на семето/реден број во регистарот,
- Извозник, фирма и седиште,
- Забелешка,
- Место и дата,
- Место за печат и
- Потпис на овластено лице.

Образецот за посебната увозна дозвола е дадена во прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 4**Начин на водење на евиденцијата**

Евиденцијата за посебната увозна дозвола за семето и садниот материјал за земјоделските растенија се води во писмена или електронска форма.

Евиденцијата за посебната увозна дозвола ги содржи следните податоци:

- Реден број,
- Број и дата на барањето,
- Број и дата на посебната увозна дозвола,
- Снабдувач/увозник,
- Царинска тарифа,
- Вид на семето,
- Сертифицирано да/не,
- Количина во кг/број на садници,
- Држава од која се увезува,
- Држава во која се увезува семето/садници,
- Намена на семето/садници,
- Производител на семето/садници,
- Извозник на семето/садници и
- Забелешка.

Член 5**Влегување во сила**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 18-4710/1
9 април 2009 година
Скопје

Министер,
Ацо Спасеноски, с.р.

Образец

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Управа за семе и саден материјал
 Ул. _____ Бр. _____
 Скопје

ПОСЕБНА УВОЗНА ДОЗВОЛА Бр. _____

1. Регистриран снабдувач /увозник (фирма и седиште и матичен број):

2. Царинска тарифа _____

3. Рок на увозот: _____

4. Вид на семето/ садниот материјал: _____

5. Сертифицирано: да _____ не _____

6. Количина на одобрено семе за увоз во кг или број на садници:

7. Држава од која се увезува семето/ саден материјал ,фирма и седиште:

8. Држава во која ќе се извезува семето/ саден материјал, фирма и седиште (договор број): _____

9. Рок на извозот: _____

10. Намена на семето/ садниот материјал: _____

11. Производител / размножувач на семето/ реден број во регистарот:

12. Извозник , фирма и седиште: _____

13. Забелешка: _____

Место и дата: _____

(м.п)

Директор на Управа

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

836.

Врз основа на член 31 став (2) точка 3) и член 35 став (1) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија” бр. 40/2006 и 136/2008), Државната изборна комисија, на седницата одржана на 3 април 2009 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

I. Во Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на општинските изборни комисији („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/2006, 58/2006, 72/2006, 75/2006, 2/2007, 53/2008, 60/2008, 65/2008, 67/2008, 72/2008, 10/2009, 12/2009, 28/2009, 33/2009 и 44/2009) се врши следната измена:

1. Во составот на Општинската изборна комисија Центар претседателот Никола Тодорчевски вработен во Министерството за надворешни работи, се разрешува.

За претседател се именува Венцислав Арсов досегашен член на оваа Комисија, вработен во Министерството за економија.

2. Функцијата член на Општинската изборна комисија за Претседателските и Локални избори ќе ја врши Зоран Барбутов, досегашен заменик член на Венцислав Арсов.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 11-2419/1
3 април 2009 година
Скопје

Претседател
на Државната изборна комисија,
Александар Новакоски, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
837.**

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Конско - Општина Гевгелија.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за КО Конско, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-5825/1
6 април 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

838.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Миладиновци – Општина Илинден.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Миладиновци, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-5826/1
6 април 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

839.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Радолишта - Општина Струга.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Радолишта, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-5827/1
6 април 2009 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

**ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****840.**

Врз основа на член 28 и 85 од Законот за јавното обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 150/07), Јавното обвинителство на Република Македонија, на 9.4.2009 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ДРЖАВНИ
СЛУЖБЕНИЦИ И НА ДРУГИ РАБОТНИЦИ ВО
ЈАВНОТО ОБВИНТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во Одлуката за определување на бројот на државни службеници и на други работници во Јавното обвинителство на Република Македонија А.бр. 417/08 од 21.11.2008 година („Сл. весник на РМ“ бр. 147/08) во член 3 алинеја 3 после зборовите: „самостоен референт – уписничар“ се брише бројот „39“, а наместо него се впишува бројот „40“, а во алинеја 9 после зборовите: „референт – технички секретар на јавните обвинители“ се брише бројот „59“, а наместо него се впишува бројот „60“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

А.бр. 417/08-1
9 април 2009 година
Скопје

Јавен обвинител
на Република Македонија,
Љупчо Шврговски, с.р.



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

